



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Број 19

Среда, 22 мај 1963
Скопје

Год. XIX

Претплатата за 1963 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 80 дин Жиро сметка број 802—11/1—698.

105.

На основа член 8 став 3 од Законот за гробиштата на борците („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/61), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ОРГАН НА УПРАВАТА ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА НА ГРОБИШТАТА НА БОРЦИТЕ

I

Евиденцијата на гробиштата и гробовите на југословенските борци, југословените — воени заробеници, интернираните лица и другите жртви на непријателскиот теѓор од Втората светска војна и од поранешните војни што се наоѓаат на територијата на Социјалистичка Република Македонија ја води Секретаријатот на Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ за територијата на Републиката и органот на управата надлежен за социјална заштита на општинскиот народен одбор за подрачјето на општината.

II

Органите на управата надлежни за социјална заштита на општинските народни одбори се должни на Секретаријатот на Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ да му доставуваат, по негово барање, податоци потребни за водење на евиденцијата на гробиштата и гробовите на борците од претходната точка.

III

Се овластува Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ да донесе поблиски упатства за устројувањето и водењето на евиденцијата од точка 1 на оваа одлука.

IV

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-702/1

23 април 1963 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

106.

На основа глава X оддел 1 точка 4 од Општествениот план за стопанскиот развој на Народна Република Македонија за 1963 година, во врска со Одлуката на Сојузниот извршен совет Р. п. бр. 21 од 22. I. 1963 година за вкупниот износ до кој може да се одобруваат кредити од средствата за унапредување стопанскиот развој на недоволно развиените подрачја, Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ВКУПНИТЕ ИЗНОСИ ДО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ОДОБРУВААТ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ЗА НР МАКЕДОНИЈА ОД СОЈУЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ РАЗВИТОКОТ НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА

I

Вкупните износи на кредитите кои се одобруваат за основни средства предвидени за НР Македонија во глава XIII точка 4 од Сојузниот општествен план за 1963 година за унапредување стопанскиот развој на недоволно развиените подрачја со одобрените кредити од средствата предвидени за оваа намена во сојузните општествени планови за 1961 и 1962 година не може да го надминат износот од 40.000 милиони динари.

II

Од средствата предвидени во претходната точка Стопанската банка на НР Македонија може за одделни стопански области да одобрува кредити најмногу до:

(Во мил. динари)

| | |
|--|--------|
| — за индустрија и рударство вклучително и кредити за студии, истраги и учество | 33.000 |
| — за земјоделство | 900 |
| — за градежништво | 1.700 |
| — за угостителство и туризам | 1.700 |
| — за стручно школство | 2.700 |

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

Бр. 09-1038/1

23. април 1963 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

107.

На основа член 6 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/63), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИ

I. Се разрешуваат поради заминување на нова должност:

1. ФИЛИП БРАЈКОВСКИ, член на Извршниот совет, — од должноста секретар на Извршниот совет;

2. МОРИЦ РОМАНО, член на Извршниот совет, — од должноста републички секретар за трговија и туризам;

3. КЕМАЛ СЕЈФУЛА, од должноста републички секретар за финансии;

4. АНГЕЛ ЧЕМЕРСКИ, од должноста директор на Републичкиот завод за стопанско планирање;

5. БЛАГОЈ СИМЕОНОВ, од должноста републички секретар за општи стопански работи;

6. МИЦЕ ДИМЕВСКИ, од должноста републички секретар за труд;

7. БЛАГОЈ ЛЕВКОВ, од должноста републички секретар за правосудство;

8. СТОЈАН КОСЕВ, од должноста републички секретар за сообраќај и врски;

9. Д-р ГЛИГОР ТОФОВСКИ, од должноста секретар на Советот за народно здравје;

10. ДИМИТАР ШОПОВ, од должноста секретар на Советот за просвета; и

11. ТИБЕРИЕ КИРИЈАС, секретар на Советот за социјална политика и комунални прашања.

II. Се именуваат:

1. За секретар на Извршниот совет МИРЕ ДОНОВСКИ, државен потсекретар во Извршниот совет;

2. За републички секретар за општи стопански работи ВЕЛИМИР ГИНОВСКИ, секретар на Стопанската комора на НРМ;

3. За републички секретар за сообраќај и врски КОЧО КИТАНОВСКИ, помошник на републичкиот секретар за индустрија;

4. За републички секретар за трговија и туризам ДРАГАН СПИРОВСКИ, претседател на Народниот одбор на Тетовска околина;

5. За републички секретар за труд ВАСКА ДУГАНОВА, член на Секретаријатот на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија;

6. За републички секретар за финансии ИЛИЈА СПИРОВСКИ, републички државен потсекретар во истиот секретаријат;

7. За републички секретар за правосудство ГАЛИП ДЕМА, досегашен судија на Окружниот суд — Тетово;

8. За директор на Републичкиот завод за стопанско планирање СТОЈАН КОСЕВ, досегашен републички секретар за сообраќај и врски;

9. За секретар на Советот за народно здравје д-р НИКОЛА ГЕОРГИЕВСКИ, стручен помошник директор на Републичкиот завод за здравствена заштита;

10. За секретар на Советот за просвета СЛАВКА ГЕОРГИЕВА, досегашен директор на Заводот за школство при Народниот одбор на Скопска околина; и

11. За секретар на Советот за социјална политика и комунални прашања КИРО АНАСТАСОВ, потпретседател на Народниот одбор на Скопска околина.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1040/1
23 април 1963 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

108.

На основа член 3 став 4 и член 4 став 4 од Законот за формирањето на единствени стопански комори („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ВО СТО- ПАНСКАТА КОМОРА НА НРМ

I. Се разрешуваат поради заминување на нова должност:

1. БЛАГОЈ ПОПОВ, член на Извршниот совет, — од должноста претседател на Стопанската комора на НРМ;

2. МИТО ДИМИТРИЕВСКИ, од должноста потпретседател на Стопанската комора на НРМ;

3. АСПАРУХ КАНЕВЧЕ, од должноста претседател на Секцијата за туризам и угостителство во Стопанската комора на НРМ;

4. ПЕРО МЕНКОВ, од должноста претседател на Секцијата за занаетчиство и комунално стопанство во Стопанската комора на НРМ;

5. ФИРУЗ НАЗИМ, од должноста претседател на Секцијата за унапредување на задругарството — Здружен сојуз во Стопанската комора на НРМ;

II. Се именуваат:

1. За претседател на Стопанската комора на НРМ МОРИЦ РОМАНО, член на Извршниот совет; и

2. За потпретседател на Стопанската комора на НРМ ДИМИТАР БОЈКОВ, досегашен претседател на Секцијата за индустрија во Стопанската комора на НРМ.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1041/1

23 април 1963 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

109.

На основа член 5 и 11 од Законот за социјалните установи („Службен весник на НРМ“ бр. 40/55) и член 195 став 2 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/59, 23/61, 52/61 и 28/62), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСНОВАЊЕ АУДИОЛОШКИ ЦЕНТАР

1. Во решението за основање Аудиолошки центар („Службен весник на НРМ“ бр. 18/60), називот на Центарот се менува и гласи: „Фонијатиско — аудиолошки центар“.

2. По точка 7 се додава нова точка 7а која гласи: „Финансирањето на Центарот се врши според прописите што се применуваат на здравствените установи.“

Управниот одбор на Центарот ги врши правата што ги има според постојните прописи совет на здравствена установа“.

3. Ова решение влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а одредбите на точка 2 ќе се применуваат од 1 јануари 1963 година.

Бр. 09-995/1

23 април 1963 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

110.

На основа точка 8 од Решението за основање Дирекција за изградба на мелиоративните системи во НР Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 11/61), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ИЗГРАДБА НА МЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ВО НР МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешуваат досегашните членови на Управниот одбор на Дирекцијата за изградба на мелиоративните системи во НР Македонија:

— САЛТИР ПУТИНСКИ, потпретседател на Стопанската комора на НРМ и

— МИТО ТЕМЕНУГОВ, претседател на Сојузот на водните заедници на НРМ.

2. За нови членови на Управниот одбор на Дирекцијата за изградба на мелиоративните системи во НРМ се именуваат:

— НАУМ ПЕЈОВ, народен пратеник; и

— Инж. БРАНКО МЛАДЕНОВСКИ, секретар на Регионалната стопанска комора во Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1046/1

23 април 1963 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

111.

На основа член 16 од Уредбата за заводите за цени во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 41/62), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

I. Советот на Републичкиот завод за цени се состои од 15 члена.

II. Во Советот на Републичкиот завод за цени се именуваат:

а) за претседател:

д-р ЈОВАН СТОЈАНОВСКИ, вонреден професор на Економскиот факултет во Скопје;

б) за членови:

1) ЛАЗАР ДИРЈАНСКИ, секретар на Секцијата за унапредување на задругарството во Стопанската комора на НРМ;

2) инж. СТОЈАН КАЛЕОВ, раководител на група во Републичкиот завод за стопанско планирање;

3) ДИМЧЕ ПЕНЕВ, пом. директор на Заводот за статистика на СРМ;

4) ЈАНКО АНЧЕВСКИ, началник на Одделението за индустрија во Републичкиот секретаријат за индустрија;

5) ИЛИЈА АНАСТАСОВ, началник на Одделението за внатрешна трговија во Републичкиот секретаријат за трговија и туризам;

6) инж. БЛАГОЈ НИКОЛОВ, началник на Одделението за земјоделство во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство;

7) д-р СТРАХИЛ ЛАЗАРОВ, началник на Одделението за здравство во Советот за народно здравје на НРМ;

8) КРУМ МИХАЈЛОВ, доцент на Економскиот факултет во Скопје;

9) КОСТА СИДОВСКИ, виши научен соработник во Економскиот институт во Скопје;

10) СТОЈАН ГОРЧЕВСКИ, директор на Волнарскиот комбинат „Тодор Циповски — Мерџан“ — Тетово;

11) МИХАЈЛО МУРГАШАНСКИ, директор на Фабриката за рабни цевки „11 октомври“ — Куманово;

12) ВИТЕ ИСИЈАНОВСКИ, член на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија;

13) МИРКО МАРИНКОВСКИ, секретар на Комисијата за стопанска политика на Главниот одбор на ССРМ.

Директорот на Републичкиот завод за цени е член на Советот по својот положај.

III. Советот на Заводот се именува на две години.

IV. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1071/1

23 април 1963 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

112.

На основа член 9 став 2 од Законот за Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството („Службен весник на НРМ“ бр. 11/63), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО

I. Во Управниот одбор на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството се именуваат:

а) за претседател:

1. инж. ГОЛУБ КОСЕВСКИ, заменик технички директор за рударство во Рудници и железарница „Скопје“;

б) за членови:

1. инж. ТОМЕ ТОДОРОВСКИ, управник во Рударскиот базен за хромова руда „Радушa“ — Горче Петров;

2. ТОДОР ТОДОРОВСКИ, пом. генерален директор на Стопанската банка на НРМ;

3. инж. БЛАГОЈА ФИЛИПОВСКИ, началник на Одделението за рударство во Републичкиот секретаријат за индустрија;

4. ПАВЛЕ ТАСЕВСКИ, началник на Одделението за индустрија во Републичкиот завод за стопанско планирање;

5. инж. ГЕОРГИ ОРОВЧАНОВ, директор на Геолошкиот завод за НРМ;

6. инж. МИЛИВОЈЕ ХОХНЕЦ, вонреден професор на Техничкиот факултет во Скопје;

7. ХРИСТО СТАМБОЛИЕВ, вонреден професор на Техничкиот факултет во Скопје;

8. СПАСЕ КУЉАН, секретар на Советот за научна работа.

II. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1072/1

23 април 1963 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

Опасен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-IX-1962 година, ред. бр. 1, страна 209, е запишана под фирма: Продавница број 17, со седиште во Св. Николе, на Конфекционата фабрика „Прогрес“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови конфекција (лесна, полулесна, тешка, детска, женска и машка), производство на фабриката, а поради дополнување на асортиманот на производите и продажба на текстилна галантерија.

Продавницата е основана од Конфекционата фабрика „Прогрес“ од Скопје, а основањето е одобрено од Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје, со решението бр. 04-3376/1 од 21-VII-1962 година и одобрението на Отсекот за стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Св. Николе бр. 05-3113 од 15-IX-1961 година.

Раководител на продавницата е Трајче Арсов, кој не е овластен да ја потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 186/62. (1337)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 26, страна 67, е запишан под фирма: Земјоделска задруга „Изворски“ од село Богданци, Погон трговија во село Богданци, Гевгелија. Предмет на работењето на погонот е: продажба на сите сувомесни производи, сите видови конзерви од месо и риба, млечни производи од сопствено производство и набавка од други места, алкохолни и безалкохолни пијалоци, производи од шеќер, тестени производи, овошје и зеленчук и преработка на овошје и зеленчук, варива, јужно овошје, разни зачини, производство и продажба на леб и бели печива и клање и продажба на месо.

Погонот е основан од Задружниот совет на Земјоделската задруга „Изворски“ од село Богданци, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Богданци под бр. 4164/1 од 26-IX-1962 година.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето

Ристо Ичев, раководител на погонот, и Никола Данаилов, книговодител на погонот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 634/62. (1367)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 683, страна 1033, е запишан под фирма: Железничко транспортно претпријатие од Скопје — Погон градежна секција во Скопје со самостојна претсметка. Предмет на работењето на погонот е: изработка на нови објекти од високоградба и нискоградба и инвестиционо одржување на објекти од високоградба и нискоградба.

Погонот е основан од Работничкиот совет на Железничкото транспортно претпријатие — Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје под бр. 04-2912 од 5-V-1962 година.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Мраморец Јордан, раководител на секцијата, инж. Ламбе Ламбеовски и Душко Димушевски, шеф на стопанската служба на секцијата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 604/62. (1369)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 181, страна 475, е запишана под фирма: Лозаро-винарско претпријатие „Винојуг“ од Гевгелија — Продавница во Скопје, населба „Автокоманда“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на алкохолни пијалоци — вино, ракија и други алкохолни пијалоци што го надополнуваат асортиманот на продавницата.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Лозаро-винарското претпријатие „Винојуг“ од Гевгелија, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје под бр. 03/1 — 14776 од 22-IX-1962 година.

Раководител на продавницата е Петровски Борисов Љубе.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 609/62. (1370)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 10, страна 37, е запишана под фирма: Земјоделска лозаро-винарска задруга од Тетово — Продавница во Скопје, ул. „Христо Смирневски“ бр. 3. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци од сопствено производство.

Продавницата е основана од Задружниот совет на Земјоделската лозаро-винарска задруга од Тетово, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 04-16462/1 од 2-X-1962 година.

Раководител на продавницата е Перо Димитровски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 640/62. (1371)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 641, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијал на големо и мало „Центроколонијал“ од Скопје — Самопослужна продавница бр. 30 во Скопје, населба „Карпош“ (ново пазариште). Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сите видови колонијално-прехранбени стоки.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за колонијал на големо и мало „Центроколонијал“ од Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 04-15232/1 од 14-IX-1962 година.

Раководител на продавницата е Милевски Владимир.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 635/62. (1372)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 335, страна 883, е запишана под фирма: Автотранспортно претпријатие за превоз на патници и стоки „Пролетер“ од Скопје — Работничко-службеничка менза во Скопје (во кругот на фабриката). Предмет на работењето на мензата е: укажување угостителски услуги на работниците и службениците од претпријатието — исхрана на членовите на работниот колектив, точење на безалкохолни пијалоци, вклучувајќи и пиво.

Мензата е основана од Работничкиот совет на Автотранспортното претпријатие за превоз на патници и стоки „Пролетер“ од Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула Скопје под бр. 03-/1-6073 од 14-VI-1961 година.

Раководител на мензата е Киро Ивановски.

Работничко-службеничката менза ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 528/62. (1387)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3-X-1962 година, рег. бр. 1/59, свеска IV, е запишана под фирма: Продавница за риби „Шаран“ во Битола на Рибарското стопанство „Шаран“ од

с. Перово, Охридско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сите видови риба и рибни производи.

Продавницата е основана од Рибарското стопанство „Шаран“ од с. Перово, а основањето е одобрено од НО на општината Битола, со решението бр. 06-6344/1 од 17-IX-1962 год.

Раководител на продавницата е Крсте Бубевски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува стопанството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 373/62. (1391)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-X-1962 година, рег. бр. 24/62, свеска I, е запишана под фирма: Фабрика за волнени ткаенини во изградба — Битола. Предмет на работењето на фабриката е: производство на волнени предива и ткаенини, како и производство на предиво и ткаенини од тврдо влакно.

Фабриката е основана од НО на општината Битола, со решението бр. 03-6144 од 13-IX-1962 година.

Фабриката ќе ја потпишува в.д. директорот Благој Иљовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 396/62. (1392)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-X-1962 год., рег. бр. 2/60, свеска I, е запишан под фирма: Трговски дуќан „Светлост“ во с. Суводол на Трговското претпријатие „Илјада и педесет“ од село Новаци, Битолско. Предмет на работењето на дуќанот е: купопродажба на текстил и текстилна галантерија, галантерија и кратка плетена стока, јакарска стока, чевли, кожи и прибор, производи од гума, каучук и пластични маси, железарија и метална стока, нафтени деривати, мазива, уља и деривати, радиоапарати и прибор, електротехнички материјали, бои лакови, хемиски прибори, парфимериска и козметичка стока, метален-градежен материјал, стакло, порцелан и керамичка стока, канцелариски материјали, хартија и школски прибор, алкохолни и безалкохолни пијалоци, животни намирници и предмети за куќни потреби, базарска стока и играчки, преработки од тутун, кибрит и хартија за цигари, мешана стока, огревно дрво и кумур и трговија со други материјали од областа на трговијата.

Дуќанот е основан од Трговското претпријатие „Илјада и педесет“ од с. Новаци, а основањето е одобрено од НО на општината Новаци, со решението бр. 01-7447/2 од 15-VII-1962 година.

Раководител на дуќанот е Пековски Петре, а ќе го потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 392/62. (1393)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации

на 17-X-1962 година, рег. бр. 2/60, свеска I, е запишан под фирма: Трговски дуќан „Горица“ во село Добровени на Трговското претпријатие „Илјада и педесет“ од с. Новаци, Битолско. Предмет на работењето на дуќанот е: купопродажба на текстил и текстилна галантерија, галантерија и кратка плетена стока, јакарска стока, чевли, кожи и прибор, производи од гума, каучук и пластични маси, железарија и метална стока, нафтени деривати, мазива, уља и деривати, радиопарати и прибор, електротехнички материјали бои, лакови, хемиски прибор, парфимериска и козметичка стока, метален — градежен материјал, стакло, порцелан и керамичка стока, канцелариски материјал, хартија и школски прибор, алкохолни и безалкохолни пијалоци, животни намирници и предмети за куќни потреби, базарска стока и играчки, преработки од тутун, кибрит и хартија за цигари, мешана стока, огревно дрво и кумур и трговија со други материјали од областа на трговијата.

Дуќанот е основан од Трговското претпријатие „Илјада и педесет“ од с. Новаци, а основањето е одобрено од НО на општината Новаци, со решението бр. 01-7447/2 од 15-VII-1962 година.

Раководител на дуќанот е Цветковски Митре, а ќе го потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 393/62. (1394)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-X-1962 година, рег. бр. 2/60, свеска I, е запишан под фирма: Трговски дуќан „Солидарност“ од с. Дедебалци на Трговското претпријатие „Илјада и педесет“ од село Новаци, Битолско. Предмет на работењето на дуќанот е: купопродажба на текстил и текстилна галантерија, галантерија и кратка плетена стока, јакарска стока, чевли, кожи и прибор, производи од гума, каучук и пластични маси, железарија и метална стока, нафтени деривати, мазива, уља и деривати, радиоапарати и прибор, електротехнички материјали, бои, лакови, хемиски прибор, парфимериска и козметичка стока, метален — градежен материјал, стакло, порцелан и керамичка стока, канцелариски материјал, хартија и школски прибор, алкохолни и безалкохолни пијалоци, животни намирници и предмети за куќни потреби, базарска стока и играчки, преработки од тутун, кибрит и хартија за цигари, мешана стока, огревно дрво и кумур и трговија со други материјали од областа на трговијата.

Дуќанот е основан од Трговското претпријатие „Илјада и педесет“ од с. Новаци, а основањето е одобрено од НО на општината Новаци, со решението бр. 01-7447/2 од 15-VII-1962 година.

Раководител на дуќанот е Трајан Вељановски, а ќе го потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 394/62. (1395)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-X-1962 година, рег. бр. 20/60, свеска I, е запишан под фирма: Трговски дуќан „22 декември“ во село Скочивир на Трговското претпријатие „Илјада и педесет“ од с. Новаци, Битолско. Предмет на работењето на дуќанот е: купо-продажба на текстил и текстилна галантерија, галантерија и кратка плетена стока, јажарска стока, чевли, кожи и прибор, производи од гума, каучук и пластични маси, железарија и метална стока, нафтени деривати, мазира, уља и деривати, радиоапарати и прибор, електротехнички материјали, бои, лакови, хемиски прибор, парфимериска и козметичка стока, метален — градежен материјал, стакло, порцелан и керамичка стока, канцелариски материјал, хартија и школски прибор, алкохолни и безалкохолни пијалоци, животни намирници и предмети за куќни потреби, базарска стока и играчки, преработка од тутун, кибрит и хартија за цигари, мешана стока, огревно дрво и Кумур и трговија со други материјали од областа на трговијата.

Дуќанот е основан од Трговското претпријатие „Илјада и педесет“ од с. Новаци, а основањето е одобрено од НО на општината Новаци, со решението бр. 01-7447/2 од 15-VII-1962 година.

Раководител на дуќанот е Кулевски Александар, а Ке го потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 395/62. (1396)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека регистарот на стопанските организации на 9-X-1962 година, рег. бр. 19/62, свеска II, е запишана под фирма: Продавница во Кичево на Фабрика обуке „Комуна“ од Призрен. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сите врсти чевли од сопствено производство.

Продавницата е основана од Фабриката „Комуна“ од Призрен, а основањето е одобрено од НО на општината Кичево, со решението бр. 04-6144/1 од 31-VIII-1962 година.

Раководител на продавницата е Боро Бушевски, а Ке ја потпишува Герѓизи Мазар, директор на фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 377/62. (1397)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-IX-1962 година, рег. бр. 18/62, свеска II, е запишана под назив: Станбена задруга „Светлост“ во Охрид при Синдикалната подружница „Електрична централа“ од Охрид. Предмет на работењето на задругата е: изградба на станбени згради за членовите на станбената задруга.

Станбената задруга е основана од Синдикалната подружница при „Електричната централа“ Охрид, а правилата на задругата се одобрени од НО на општината Охрид, со решението бр. 06-1572/1 од 31-III-1962 година.

Задругата Ке ја потпишуваат, Матлиевски Никола и Силјановски Љубе, претседател на управниот одбор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 364/62. (1398)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-X-1962 година, рег. бр. 84/55, свеска II, е запишана под фирма: Продавница (киоск) на ул. „Мице Козар“ во Прилеп на Претпријатието „Црвени Стени“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на пиво и безалкохолни пијалоци од сопствено производство.

Продавницата е основана од Претпријатието „Црвени Стени“ од Прилеп, а основањето е одобрено од НО на општината Прилеп, со решението бр. 04-5835/1 од 12-IX-1962 година.

Раководител на продавницата е Боце Боцевски, а Ке ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 384/62. (1399)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 206, страна 551 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Титов Велес на Сточарското стопанство „Црвени Брегови“ од Неготино, согласно со одлуката на работничкиот совет на претпријатието од 14-XII-1961 година бр. 2792.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 778/61. (43)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 581, страна 277 е запишано следното: Согласно со одлуките на управниот одбор на Деловното здружение „Конзерваекспорт“ — Скопје, донесени на седниците од 25-X-1961 год. и 28-XII-1961 год. за прием во членство на здружението, за членки на Деловното здружение „Конзерваекспорт“ — Скопје се примени: Фабриката за амбалажа од Куманово и Фабриката за црвен пипер од Гевгелија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 24/62. (90)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-XII-1961 година на страна 261, ред. бр. 2 е запишано следното: Петровски Благоје, досегашен раководител на Продавницата за кондури „Пролетер“ од Струмица, е разрешен од должност. За раководител на продавницата е назначен Пиперовски Благој, кој е овластен да ја потпишува продавницата во границите на овластувањето.

Промената на раководителот е запишана во регистарот врз основа на одлуката од Работничкиот совет на Фабриката „Пролетер“ — Струмица од 24-XI-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 201/61. (118)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 22-ХП-1961 година под ред. бр. 5, страна 85 е запишано следното: Со решението на Народниот одбор на општината Василево бр. 01-978/1 од 10-VIII-1961 година Земјоделската задруга „Пролетер“ од с. Сушица, Струмичко, е ставена под присилна управа, сметано од 15-VIII-1961 година.

За присилен управник е назначен Киџо Стаматов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 156/61. (119)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 397, страна 255 е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на „Атом“ претпријатие за услуги во земјоделието, поправки, автотранспорт, снабдување со резервни делови и гориво од Валандово, Милан Недиќ, со решението на Народниот одбор на општината Валандово под бр. 3690/1 од 14-ХП-1961 година е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен Костадинов Н. Нико. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Иван Пеев, шеф на сметководството, сметано од 19-I-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 64/62. (139)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 716, страна 65, свеска II е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје под бр. 04-11943 од 31-X-1961 година е одобрено конституирањето на Проектантското претпријатие „План“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 10/62. (176)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 328, страна 865 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието за поправка на мерки и тегови и изработување на мерки — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општина Кале — Скопје под бр. 584 од 26-ХП-1961 година е припоено кон Претпријатието за далекуводи и трафостаници — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 69/62. (179)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 187, страна 495, свеска I е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје под бр. 584 од 26-ХП-1961 година кон Претпријатието за далекуводи и трафостаници — Скопје е при-

поено Претпријатието за поправка на мерки, тегови и изработување на мерки — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 70/62. (180)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 241, страна 635, е запишано следното: Се симнува принудната управа на Претпријатието за обработување на кожни производи „Колектив“ — Скопје, согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје под бр. 564 од 12-ХП-1961 година.

Принудниот управник на претпријатието Василевски Тодор со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје под бр. 237 од 3-II-1962 година е назначен за в. д. директор. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Арсова Милка, шеф на сметководството, сметано од 22-II-1962 година.

На потписникот Ангеле Мингов, технички раководител, му престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 141/62. (279)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 712, страна 41, свеска II е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје под бр. 03/1-708 од 9-II-1962 година фирмата на Занаегчиско-водоинсталатерската задруга „Тиквеш“ од Скопје во иднина се менува и ќе гласи: Занаегчиско-инсталатерска задруга за водовод и централно греење „Југотерма“ — Скопје.

Со горечитираното решение и дејноста се проширува и со инсталација за централно греење и уреди за аклиматизација.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 140/62. (293)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 23-ХП-1961 година на страна 4, реден број 5 е запишано следното: Земјоделската задруга „Иднина“ од село Калиманци, Штипско, се припои кон Земјоделската задруга „Лилјак“ од с. Истибање, Штипско.

Припојувањето на задругата е запишано во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Винаца бр. 01-4346/1 од 25-X-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 186/61. (302)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 294, страна 795 е запишано следното: Досегашниот раководител на Работничката

менза во Скопје на Претпријатието за изработка на каросерии и автобуси „11 октомври“ — Скопје, Војовски Коце, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на мензата е назначен Галевски Марко Иса, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 20-III-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 184/62. (344)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 54, страна 139 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 2980/1 од 29-I-1962 година фирмата на Продавницата број во Куманово на бившото претпријатие „Ткаенина“ од Куманово во иднина се менува и ќе гласи: Продавница број 15 во Куманово на Трговското претпријатие за текстил, галантерија, кожа, гума, парфимерија и др. на големо и мало „Текстилпромет“ — Куманово.

За раководител на продавницата е назначен Панче Спасовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 406/62. (1015)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 346, страна 915 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието за промет со градежен материјал на големо „Ангрограѓа“ — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 11233 од 28-VI-1962 год. е фузионирано во новоформираното Претпријатие за промет со градежни, железарски и електроматеријали „Јасен“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 432/62. (1018)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 161, страна 433 е запишано следното: Се брише од регистарот под рег. бр. 161, страна 433 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието за промет со градежни, железарски и електроматеријали „Јасен“ — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 11233 од 28-VI-1962 год. е припоено кон новоформираното Претпријатие за промет со градежни, железарски и електроматеријали „Јасен“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 433/62. (1019)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-V-1962 година под рег. бр. 1/62, свеска I е запишано следното: Се менува дејноста на Продавницата „Победа“ од Битола на Трговското

претпријатие на големо „Нова трговија“ од Битола и покрај досегашната дејност ќе врши и продажба на намештај.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 249/62. (935)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 54, страна 139 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 2890/1 од 29-I-1962 година фирмата на Продавницата бр. 2 во Куманово на бившото претпријатие „Ткаенина“ од Куманово во иднина се менува и ќе гласи: Продавница број 10 во Куманово на Трговското претпријатие за текстил, галантерија, кожа, гума, парфимерија и др. на големо и мало „Текстилпромет“ — Куманово.

Раководител на продавницата е Симоновски Стојмир.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 410/62. (1010)

КОНКУРСИ

На основа член 33 од ЗЈС, Заводот за унапредување на школството на СР Македонија

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места во Заводот:

1. Еден просветен советник за економски и трговски училишта
2. Еден просветен советник за технички училишта
3. Еден просветен советник за училишта со практична обука
4. Еден просветен советник за наставата по македонски јазик
5. Еден просветен советник за странски јазици
6. Еден просветен советник за наставата по математика
7. Еден просветен советник за физика и општотехничко образование
8. Еден просветен советник за наставата по биологија и хемија.

У С Л О В И:

Под 1 — кандидатот да има завршено економски факултет.

Под 2 и 3 — кандидатите треба да имаат завршено технички факултет, машински или електромашински отсек или ВСПШ.

Кандидатите под 4, 5, 6, 7 и 8 треба да имаат завршено филозофски, односно природно-математички факултет — соодветна група.

За сите работни места кандидатите треба да имаат најмалку 5 години служба во струката и положен стручен испит освен за работните места под 1, 2 и 3 за кои можат да конкурираат и кандидати со помал работен стаж.

Кон пријавата кандидатите треба да достават: биографија, диплома, извод од службеничкиот лист за работниот стаж и согласност од органот односно установата во која работат дека можат да конкурираат.

Рокот за поднесување на пријави е 25. VI. 1963 година. Доколку местата не се пополнат до предвидениот рок, конкурсот останува отворен до нивното пополнување.

**КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА
ПЕТРОВЕЦ**

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетото место шеф на Отсекот за финансии и референт по приходи од стопанство

УСЛОВИ: Завршена виша школска спрема со над 5 години служба во структурата. Конкурсот трае до пополнување на работното место. Конкурсот има важност од 1-V-1963 година.

Молбите со куса биографија и документите по член 31 од Законот за јавните службеници да се достават до Комисијата за службенички работи на НО на општината Петровец. (521)

Управниот одбор на Интерната клиника — Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

з а

Помошник управител

Услови: Економски факултет и работен стаж најмалку две години.

Конкурсот ќе трае до 15. VI. 1963 година, а до колку не се јават кандидати до пополнување на работното место.

Стапување на работа на 1. VII. 1963 година.

Комисијата за засновување и прекин на служба во Околинскиот завод за здравствена заштита — Куманово

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

1. За еден лекар специјалист — бактериолог или способен по оваа специјалност за шеф на Микробиолошко-паразитолошкото одделение

2. Еден лекар специјалист или со општа пракса со подолго искуство за шеф на Социјално медицинското одделение

3. Секретар со високо или више образование

4. Еден статистичар со средно образование

Личен месечен доход по Правилникот. Стапување на работа веднаш.

Конкурсот е отворен, поднесување на молби со документи до Заводот за здравствена заштита — Куманово. (537)

Советот за просвета на Народниот одбор на општината Куманово по предлог на училишните одбори

р а с п и ш у в а

РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите места за наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи на подрачјето на општината Куманово за учебната 1963/64 година

1. ГИМНАЗИЈА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ — КУМАНОВО

- директор 1
- професор по математика 1
- професор по хемија 1
- професор по историја со државно уредување 1
- професор по филозофија, социологија и психологија 1
- наставник по физичко воспитување (женско) 1

2. ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ „МОША ПИЈАДЕ“ — КУМАНОВО

- професор економист 1
- професор по македонски јазик 1
- професор по општа математика 1

3. МЕТАЛЕН ЦЕНТАР „НАЦЕ БУЃОНИ“ — КУМАНОВО

- директор 1
- професор или наставник по механичка технологија 1
- професор или наставник по машински елементи 1

4. ПЕРИОДИЧНО УЧИЛИШТЕ „ПЕРО НАКОВ“ — КУМАНОВО

- директор 1
- професор или наставник по македонски јазик 1
- професор или наставник по општество 1
- стручен наставник по метална технологија 1

5. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ МИСИРКОВ“ — КУМАНОВО

- наставник по математика 1

6. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „БАЈРАМ ШАБАНИ“ — КУМАНОВО

- наставник по биологија и хемија на шиптарски наставен јазик 1
- наставник по историја и географија на шиптарски наставен јазик 1
- наставник по француски јазик 1
- наставник по шиптарски јазик 1
- наставник по математика 1
- наставник по општо-техничко образование 1
- наставник или учител по музичко воспитување 1
- учители за македонска настава 2
- учители за шиптарски наставен јазик 1
- учители за турски наставен јазик 2

| | | |
|---|---|---|
| 7. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ВУК КАРАЏИЌ“ — КУМАНОВО | — наставник по француски јазик | 1 |
| — наставник по историја | 1 | — наставник по математика и физика |
| — наставник по математика | 1 | — наставник по биологија група |
| — наставник по француски јазик | 1 | — наставник по историја и географија |
| — наставник или стручен учител по техн. образование | 1 | — стручен учител по ликовно воспитување |
| | | — стручен учител по музичко воспитување |
| | | — учители за шиптарски наставен јазик |
| 8. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КОЧО РАЦИН“ — КУМАНОВО | — професор или наставник по македонски јазик | 1 |
| — професор или наставник по историја | 1 | |
| — професор или наставник по математика и физика | 1 | |
| — наставник или учител по физичко воспитување | 1 | |
| 9. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ХРИСТИЈАН КАРПОШ“ — КУМАНОВО | — наставник по српски и македонски јазик | 1 |
| — наставник по математика и физика | 1 | |
| — наставник по математика | 1 | |
| — наставник или стручен учител по муз. воспитување | 1 | |
| 10. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ТОЛИ ЗОРДУМИС“ — КУМАНОВО | — наставник по запознавање на природата | 1 |
| — наставник по физика | 1 | |
| — наставник по македонски јазик | 1 | |
| — наставник или учител по политехничко образование | 1 | |
| — наставник по српски јазик | 1 | |
| — учител за шиптарски наставен јазик | 1 | |
| 11. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „МВО ЛОЛА РИБАР“ — с. ТАБАНОВЦЕ | — наставник по македонски јазик | 1 |
| — наставник по француски јазик | 1 | |
| — наставник по математика | 1 | |
| — наставник по физика | 1 | |
| — наставник по историја | 1 | |
| — наставник по географија | 1 | |
| — наставник или стручен учител по физичко воспитување | 1 | |
| — наставник или стручен учител по општо-техн. образование | 1 | |
| 12. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ХР. КАРПОШ“ — с. МЛ. НАГОРИЧАНЕ | — наставник по македонски јазик | 2 |
| — наставник по математика и физика | 2 | |
| — наставник по биологија | 1 | |
| — наставник по историја и географија | 1 | |
| — наставник или стручен учител по физичко воспитување | 1 | |
| — наставник или стручен учител по музичко воспитување | 1 | |
| — наставник или стручен учител по ликовно воспитување | 1 | |
| 13. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИ“ — с. Романовце | — управител | 1 |
| — наставник по македонски јазик | 1 | |
| 14. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ХЕРОЈ КАРПОШ“ — с. УМИН ДОЛ | — наставник по биологија и хемија | 1 |
| — наставник по француски и српско-хрватски јазик | 1 | |
| — наставник по математика и физика | 1 | |
| — наставник по историја и географија | 1 | |
| 15. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „МАРШАЛ ТИТО“ — с. ОПАЕ | — наставник по шиптарски наставен јазик | 1 |
| — наставник по француски јазик | 1 | |
| — наставник по математика | 1 | |
| — наставник или стручен учител по муз. воспитување | 1 | |
| — учители по шиптарски наставен јазик | 5 | |
| 16. МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ „ПАНЧЕ ПЕШЕВ“ — КУМАНОВО | — стручен учител по солфеж и кларинет | 1 |
| 17. УЧИТЕЛИ ЗА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА ПО СЕЛАТА: | | |
| | а) за македонски наставен јазик: | |
| — за село Младо Нагоричане — Смилчинци | 2 | |
| — за село Младо Нагоричане — Слатино | 1 | |
| — за село Сопот | 1 | |
| | б) за српско-хрватски наставен јазик | |
| — за село Тронеѓа | 3 | |
| | в) за шиптарски наставен јазик | |
| — за село Сопот | 1 | |
| | У С Л О В И: | |
| | 1. За директорите: завршен филозофски факултет со положен стручен испит. | |
| | 2. За управителите: завршен филозофски факултет, ВПШ или учителска школа со положен стручен испит. | |
| | 3. За учителите во град Куманово: учителска школа со положен стручен испит. | |
| | 4. За наставниците: филозофски факултет или ВПШ. | |
| | 5. За професорите: соодветен факултет и положен стручен испит. | |
| | 6. За стручните учители во Куманово: завршено соодветно стручно училиште и положен стручен испит. | |
| | 7. На наставниот персонал на село му припаѓа бесплатен стан и опрева, доколку ги исполнува условите за тоа и посебен додаток согласно Одлуката за посебни додатоци. | |
| | 8. При избор на кандидатите предимство имаат: | |
| | а) кандидатите што во последните две години се оценети со највисоки оценки; | |

- б) кандидати што имаат подолг работен стаж;
- в) кандидати што имаат деца за школување и кои се пројавиле во општествената работа;

10. Лица што прв пат стапуваат на работа треба да дадат лична изјава дека не се степендисти и дека немаат никаква обврска.

11. Училишниот одбор не обезбедува стан, како ни патни и дневни и селидбени трошоци.

Пријавите да се поднесуваат во рок од 30 дена од објавувањето на конкурсот, до училишните одбори на соодветните училишта.

КОН МОЛБАТА ТРЕБА ДА СЕ ПРИЛОЖАТ

1. Уверение за движење во службата;
2. Документ за школска односно стручна квалификација;
3. Препис од оценките, карактеристика за последните три учебни години;
4. Во пријавата треба да биде наведена точната адреса на кандидатот.

Пријавите што не ги содржат бараните документи нема да се земат во разгледување.

ОД СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО

Врз основа на одлуките на советите за просвета и култура при народните одбори на општините од подрачјето на Титоввелешка околија за распишување на конкурси за пополнување на слободните места за наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи, Одделението за општествени служби на Народниот одбор на Титоввелешка околија на основа на чл. 15 и 16 од Правилникот за спроведување на конкурси, објавува

РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на слободните места за наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи на подрачјето на ТИТОВВЕЛЕСКА ОКОЛИЈА за учебната 1963/64 година

I. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА ТИТОВ ВЕЛЕС

1. ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКО УЧИЛИШТЕ „БОРИС КИДРИЧ“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

- 3 инженери технолози
- 1 професор по математика
- 1 професор по физика
- 1 професор по германски јазик

2. ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ „ЈОВЧЕ ТЕСЛИЧКОВ“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

- 1 професор по технологија и стокознание
- 1 професор по општа математика
- 1 професор по стопанско право, стопански систем и статистика

3. ГИМНАЗИЈА „КОЧО РАЦИН“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

- 1 професор по македонски јазик
- 1 професор по математика

- 2 професори по физика
- 3 професори по француски јазик
- 1 професор по историја
- 1 професор по руски јазик
- 2 професори или стручни учители по физичко воспитување

- 1 наставник по општо-техничко образование

4. ИНТЕРНАТ ПРИ ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКОТО УЧИЛИШТЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

- 2 воспитачи

УСЛОВИ: Професорите, правниците, инженерите и економистите треба да имаат завршено факултет од соодветна група (струка). Наставниците или стручните учители по физичко воспитување да имаат завршено ВПА или соодветно стручно училиште. Наставникот по општотехничко образование да има завршен соодветен отсек на ВПА или средно-техничко училиште и положен стручен испит.

5. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „БЛАГОЈ КИРКОВ“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

- 1 директор на училиштето — учител педагошки советник, наставник или професор со 10 години пракса и положен стручен испит
- 1 наставник по српско-хрватски јазик
- 1 наставник по математика и физика
- 1 наставник по англиски јазик
- 1 наставник или стручен учител по општо-техничко образование
- 1 наставник или стручен учител по музичко воспитување

6. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

- 1 наставник по македонски јазик
- 1 наставник по француски јазик
- 1 наставник по математика
- 1 наставник по историја и запознавање на општеството
- 1 наставник по биологија и запознавање на природата

7. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ТРАЈКО АНДРЕЕВ“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

- 1 наставник или професор по македонски јазик
- 1 наставник или професор по македонски и руски јазик
- 1 наставник или професор по српско-хрватски јазик
- 1 наставник или професор по англиски и српски јазик
- 1 наставник по историја и географија
- 1 наставник по математика и физика
- 1 наставник или професор по физика
- 1 наставник или стручен учител по ликовно воспитување
- 1 наставник или стручен учител по здравно-физичко воспитување
- 1 наставник или стручен учител по општо-техничко образование
- 1 наставник или стручен учител по музичко воспитување

8. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ЈОРДАН КОНСТАНТИНОВ-ЦИНОТ“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

- 1 директор на училиштето — учител педагошки советник, наставник или професор со 10 години пракса и положен стручен испит
- 1 наставник по македонски јазик
- 1 наставник по македонски и руски јазик
- 1 наставник по физика и хемија
- 1 наставник по биологија и запознавање на природата
- 2 наставници по математика
- 1 наставник или стручен учител по општо-техничко образование
- 1 наставник по историја и социјалистички морал
- 1 наставник по српско-хрватски јазик
- 1 наставник или стручен учител по здравно-физичко воспитување
- 1 наставник или стручен учител по ликовно воспитување
- 1 наставник или стручен учител по музичко воспитување

ЗАВЕЛЕШКА: Кандидатите документите да ги доставуваат до Конкурската комисија при Советот за просвета на Народниот одбор на општината Титов Велес.

9. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЈА“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

- 1 наставник по математика и физика

10. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ — СУЈАКЛАРИ

- 1 наставник по математика и физика
- 1 наставник по историја и географија

11. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „СТОЈАН БУРЧЕВ“ — ИВАНКОВЦИ

- 1 наставник по македонски јазик
- 1 наставник по математика
- 1 наставник по биологија и хемија
- 1 наставник по историја и географија
- 1 наставник по физика и општо-техничко образование
- 1 наставник по француски и српско-хрватски јазик
- 1 наставник или стручен учител по здравно-физичко воспитување

12. НИЖЕ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ „КИРО ДИМОВ“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

2 наставници или стручни учители по виолина
УСЛОВИ: За наставниците и професорите во основните училишта во градот Титов Велес завршена ВПА или Филозофски факултет, а за наставниците во селата Сујаклари и Иванковци завршена ВПА или учителска школа.

За наставниците по општо-техничко образование завршено соодветен отсек на ВПА или завршено Средно-техничко училиште или учителска школа, положен стручен испит и над 5 години пракса.

За наставниците по ликовно воспитување завршен соодветен отсек на ВПА или средна стручна школа од соодветна струка.

За наставниците во Музичкото училиште завршено музичка академија, ВПА — соодветен отсек или средна стручна школа инструментален отсек.

II. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА БОГДАНЦИ

1. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ПЕТРЕ МУСЕВ“ — БОГДАНЦИ

- 1 наставник по француски јазик
- 1 наставник по математика и физика

2. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КОЧО РАЦИН“ — НОВИ ДОЈРАН

- 1 наставник по македонски и српско-хрватски јазик

3. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЈА“ — СТОЈАКОВО

- 1 наставник по математика
- 1 наставник по француски јазик

УСЛОВИ: Наставниците треба да имаат завршено соодветна група на ВПШ.

III. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА БОГОМИЛА

1. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ПЕТРЕ ПОПАРСОВ“ — БОГОМИЛА

- 1 наставник по македонски и српско-хрватски јазик
- 2 наставници по математика и физика
- 1 наставник по историја и географија
- 1 наставник или стручен учител по музичко воспитување
- 1 наставник или стручен учител по општо-техничко образование

2. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ЈАНКУЛА ЈАНКИЕВ“ — с. ТЕОВО

- 1 наставник по биологија и хемија

УСЛОВИ: Наставниците треба да имаат завршено Педагошка академија од соодветна група.

IV. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА ВАЛАНДОВО

1. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ — ВАЛАНДОВО

- 1 управител на училиштето
- 1 наставник по македонски и српски јазик
- 1 наставник по биологија и хемија
- 1 наставник по руски јазик
- 1 наставник по математика
- 1 наставник по француски јазик
- 1 наставник по ликовно воспитување
- 1 наставник по физичко воспитување
- 1 наставник по историја
- 1 наставник по музичко воспитување

УСЛОВИ: За управителот завршен Филозофски факултет — педагошка група, а за наставниците Филозофски факултет или Виша педагошка школа. За стручните наставници — стручна спрема по предметот.

2. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „СТРАШО ПИНЦУР“ — ЈОСИФОВО

- 1 управител на училиштето
- 1 наставник по македонски јазик
- 1 наставник по историја, географија и општество
- 1 наставник по руски и српски јазик
- 1 наставник по математика и физика
- 1 наставник по хемија, биологија и запознавање на природата
- 1 наставник по општо-техничко и физичко воспитување

УСЛОВИ: За управителот звање наставник или учител со положен стручен испит и над 10 години учителска пракса, а наставниците треба да имаат завршено ВПШ. Стручните наставници да имаат стручна спрема по предметот.

V. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА ГРАДСКО

1. ОСНОВНО ОСУМГОДИШНО УЧИЛИШТЕ „ДАМЕ ГРУЕВ“ — ГРАДСКО

- 1 наставник по математика
- 1 наставник по физика и хемија
- 1 наставник по запознавање на природата
- 1 наставник по историја и општество
- 1 наставник по географија
- 1 наставник по француски јазик
- 1 наставник по музичко воспитување
- 1 наставник или стручен учител за резерва

2. ОСНОВНО ОСУМГОДИШНО УЧИЛИШТЕ „ПЕРЕ ТОШЕВ“ — РОСОМАН

- 1 наставник по македонски јазик
- 1 наставник по српско-хрватски јазик
- 1 наставник по француски јазик
- 1 наставник по историја
- 1 наставник по математика и физика
- 1 наставник по биологија и хемија
- 1 наставник по музичко воспитување
- 1 наставник по општо-техничко образование
- 1 наставник по ликовно воспитување

3. ОСНОВНО СЕДУМГОДИШНО УЧИЛИШТЕ — ДОЛНО ЧИЧЕВО

- 1 наставник по биологија и хемија
- 1 наставник по македонски и српски јазик
- 1 наставник по историја и географија

4. ОСНОВНО СЕДУМГОДИШНО УЧИЛИШТЕ „ЛАЗО ФИЛИПОВ“ — СИРКОВО

- 1 управител на училиштето
- 1 наставник по математика и физика
- 1 наставник по хемија и биологија
- 1 наставник по македонски и српски јазик

УСЛОВИ: Кандидатите да имаат завршено ВПШ.

VI. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

1. ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ СО ГИМНАЗИЈА „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ — КАВАДАРЦИ

- 1 професор по македонски јазик
- 1 професор по социологија

- 2 професори или наставници по биологија и хемија
- 2 професори или наставници по математика и физика
- 2 професори или наставници по француски и латински јазик
- 1 професор или наставник по уметност со хор
- 1 професор или наставник по општо-техничко образование
- 3 економисти

2. ЛОЗАРО-ШУМАРСКО УЧИЛИШТЕ „ИВО РИ- БАР — ЛОЛА“ — КАВАДАРЦИ

- 3 шумарски инженери

3. УЧИЛИШЕН РЕОН НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ДИМКАТА А. ГАБЕРОТ“ — КАВАДАРЦИ

- 2 наставници по македонски јазик
- 1 наставник по српско-хрватски јазик
- 1 наставник по англиски јазик
- 2 наставници по математика и физика
- 1 наставник по запознавање на општеството
- 1 наставник или стручен учител по општо-техничко образование
- 1 наставник или стручен учител по ликовно воспитување
- 1 наставник или стручен учител по физичко воспитување

4. УЧИЛИШЕН РЕОН НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „СТ. ПИНЦУР“ — КАВАДАРЦИ

А) Основно училиште „Ст. Пинџур“ — Кавадарци:

- 1 наставник по физика
- 1 наставник по математика
- 1 наставник по биологија и хемија
- 1 наставник или стручен учител по музичко воспитување
- 1 наставник или стручен учител по ликовно воспитување
- 1 наставник или стручен учител по општо-техничко образование

Б) Основно училиште „Димката Габерот“ — Сопот:

- 1 наставник по македонски и српско-хрватски јазик
- 1 наставник по биологија, хемија и запознавање на природата
- 1 наставник по математика и физика
- 1 наставник по историја и географија

5. УЧИЛИШЕН РЕОН НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ТОДЕ Х. ТЕФОВ“ — КАВАДАРЦИ

А) Основно училиште „Тодe Х. Тефов“ — Кавадарци

- 1 наставник по македонски и српско-хрватски јазик
- 1 наставник по француски јазик
- 1 наставник по руски јазик
- 2 наставници по математика
- 1 наставник по математика
- 1 наставник по хемија
- 1 наставник или стручен учител по општо-техничко образование

6. УЧИЛИШЕН РЕОН НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „СТРАШО ПИНЏУР“ — ДРЕНОВО

- A) Основно училиште „Страшо Пинџур“ — Дреново
- 2 наставници по македонски и српско-хрватски јазик
 - 1 наставник по француски јазик
 - 1 наставник по математика
 - 1 наставник по историја и математика
 - 1 наставник по физика и хемија
 - 1 наставник по биологија и запознавање на природата
 - 1 наставник или стручен учител по општо-техничко образование
 - 1 наставник или стручен учител по музичко воспитување
 - 1 наставник или стручен учител по физичко воспитување и социјалистички морал

7. УЧИЛИШЕН РЕОН НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ДЕШКА ТОШЕВА“ — БЕГНИШТЕ

- A) Основно училиште „Дешка Тошева“ — Бегниште
- 1 наставник по историја и географија
 - 1 наставник по математика и физика
 - 1 наставник по француски јазик
 - 1 наставник по биологија за запознавање на природата и хемија
 - 1 наставник или стручен учител по физичко воспитување

8. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ДИМКАТА ГАБЕРОТ“ — ВАТАША

- 2 наставника по математика и физика
- 1 наставник по биологија и хемија
- 1 наставник по историја и географија
- 1 наставник или стручен учител по музичко и ликовно воспитување.

УСЛОВИ: За наставниците во основните училишта завршена ВПА или факултет. Посебно во градот Ке имаат предност оние кандидати, што имаат положено стручен испит. Наставниот кадар во средните училишта да има завршен факултет т. е. ВПА.

VII. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КОНОПИШТЕ

1. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ИЛИНДЕН“ — ГОРНА БОШАВА

- 1 наставник по математика
- 1 наставник по физика и општо-техничко образование
- 1 наставник по македонски јазик
- 1 наставник по физичко и ликовно воспитување

УСЛОВИ: Кандидатите треба да имаат завршено ВПШ.

VIII. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА НЕГОТИНО

1. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „СТРАШО ПИНЏУР“ НЕГОТИНО

- 2 наставника по македонски јазик
- 1 наставник по историја и запознавање на општество

- 1 наставник по биологија и хемија
- 1 наставник по математика и физика
- 1 наставник по музичко воспитување
- 1 наставник по општотехничко образование
- 1 наставник по физичко воспитување.

УСЛОВИ: За наставниците по македонски јазик и историја да имаат завршено филозофски факултет, група македонски јазик или историја и 5 години пракса, положен стручен испит и обврски да останат на работа во училиштето 6 години, а другите да имаат завршено ВПШ — соодветна група или соодветна стручна школа со повеќе години практика.

2. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ДИМКАТА ГАБЕРОТ“ — ДЕМИР КАПИЈА

- 1 наставник по историја и географија
- 1 наставник по математика и физика

УСЛОВИ: Кандидатите да имаат завршено филозофски факултет или ВПШ.

3. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „БРАЌА МИЛАДИ-НОВИ“ — ДОЛНИ ДИСАН

- 1 наставник по македонски и српски јазик
- 1 наставник по француски јазик
- 1 наставник по историја и географија
- 1 наставник по биологија и хемија
- 1 наставник по општо-техничко образование и физика

- 1 наставник по физичко и здравствено воспитување
- 1 управител на училиштето

УСЛОВИ: Кандидатите да имаат завршено ВПШ или учителска школа, 10 години пракса и положен стручен испит, а управителот завршен филозофски факултет или ВПШ.

4. ЗЕМЈОДЕЛСКО-УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР „НИКОЛА ПЕТРОВ“ — НЕГОТИНО

- 1 наставник по хемија, биологија и агрохемија
- 1 наставник по земјоделие и лозарство со производна работа
- 1 наставник по механизација, организација и агротехника
- 1 наставник по практична настава за земјоделски машини
- 1 наставник по практична настава за мотори
- 1 наставник за практично возење
- 1 наставник по математика и општо економско образование

УСЛОВИ: За наставниците по хемија, земјоделие и механизација — инженер агроном или погонски инженер. Наставникот по земјоделски машини треба да биде висококвалификуван работник за земјоделски машини или квалификуван работник со најмалку 10 години практика со земјоделски машини.

За наставникот по мотори — висококвалификуван механичар. За практично возење — висококвалификуван возач, а за математика и општо-економско образование — природно-математички факултет, отсек физика и математика или ВПШ со ист смер.

IX. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА ЧАШКА**1. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ТОДОР ЈАНЕВ“
ЧАШКА**

- 1 наставник по математика
- 1 наставник по руски јазик

**2. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТО-
ДИЈА“ — ИЗВОР**

- 1 наставник по математика

**X. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА
ГЕВГЕЛИЈА****1. ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ И ГИМНАЗИЈА
— ГЕВГЕЛИЈА**

- 3 професори или наставници по математика
- 2 професори или наставници по физика со математика
- 1 професор по хемија
- 1 професор по историја
- 2 професори по француски јазик
- 2 професори по македонски јазик
- 1 професор по латински јазик
- 1 професор по географија
- 1 професор по книговодство
- 1 наставник или стручен учител по физичко воспитување
- 1 наставник, стручен учител или учител со пракса по ОТО.

УСЛОВИ: За професорите завршен соодветен факултет а за наставниците соодветна група на педагошката академија.

**2. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ВЛАДО КАНТАР-
ЦИЕВ“ — ГЕВГЕЛИЈА**

- 1 наставник по македонски јазик
- 1 наставник по англиски јазик
- 2 наставници по математика и физика

**3. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ МИСИРКОВ“
— ГЕВГЕЛИЈА**

- 1 наставник по англиски јазик
- 1 наставник по математика и физика
- 1 наставник или стручен учител по ОТО

**4. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „РИСТО ШУКЛЕВ“
С. НЕГОРЦИ**

- 1 наставник по македонски и српско-хрватски јазик
- 1 наставник по математика и физика
- 1 наставник по биологија и хемија
- 1 наставник или стручен учител по ОТО

**5. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КЛИМЕНТ ОХРИД-
СКИ“ С. МИРАВЦИ**

- 2 наставници по македонски и српскохрватски јазик

- 1 наставник по француски јазик
- 2 наставници по математика и физика
- 1 наставник по историја и географија

УСЛОВИ: Кандидатите за основните училишта треба да имаат завршено соодветна група на педагошка академија.

ОПШТИ УСЛОВИ: Кандидатите треба да поднесат пријава (молба) таксирана со 50 динари државна такса до училишните одбори на соодветните училишта каде што ќе конкурираат.

Кон пријавата треба да се приложи:

1. За кандидатите што се во работен однос:
 - Препис од дипломата за образованието и стручниот испит;
 - Последните оценети решенија за звањето и положбената плата;
 - Оценувачките листови за последните две учебни години.

2. За кандидатите што првпат стапуваат во служба, потребни се сите документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Рок за пријавување на конкурсот е најдоцна до 31 мај 1963 година.

Пријавите поднесени по овој датум нема да бидат разгледани.

Број 06-2687

15. V. 1963 година

Од Одделението за општествени служби на Народниот одбор на Титоввелешка околија

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|--|--|
| <p>105. Одлука за одредување орган на управата за водење евиденција на гробиштата на борците — — — — — 385</p> <p>106. Одлука за вкупните износи до кои може да се одобруваат кредити од средствата предвидени за НР Македонија од сојузните средства за унапредување развитокот на недоволно развиените подрачја — 385</p> <p>107. Решение за разрешување и именување секретар на Извршниот совет и републички секретари — — — — — 386</p> <p>108. Решение за разрешување и именување во Стопанската комора на НРМ — — 386</p> <p>109. Решение за дополнување на Решението за основање Аудиолошки центар — — 387</p> <p>110. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Дирекцијата за изградба на мелиоративните системи во НР Македонија — — — — 387</p> <p>111. Решение за именување членови на Советот на Републичкиот завод за цени — 387</p> <p>112. Решение за именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството — 388</p> | <p>2. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ВЛАДО КАНТАР-ЦИЕВ“ — ГЕВГЕЛИЈА</p> <p>3. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ МИСИРКОВ“ — ГЕВГЕЛИЈА</p> <p>4. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „РИСТО ШУКЛЕВ“ С. НЕГОРЦИ</p> <p>5. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ С. МИРАВЦИ</p> |
|--|--|